



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Ракописите се испраќаат во дуплика
т на адреса: „Службен весник на
НРМ“—Скопје. Огласи по тарифата

СКОПЈЕ
Понеделник, 6 јули 1953
Број 20

Претплата за 1953 год. изнесува
600 дин. Овој број чини 10 динари.
Чековна сметка број 801-Т-166.

78

На основа чл. 71 т. 12 од Уставниот закон и чл. 11 од Законот за спроведување на Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство и органите на власта на Народна Република Македонија а во врска со Законот за давање амнестија и помилување и чл. 85 од Кривичниот законик, Извршниот совет на Народното собрание на НРМ донесе

УКАЗ

ЗА СТАВУВАЊЕ ВОН СИЛА УКАЗОТ ЗА ДЕЛОМИЧНО ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИТЕ ЛИЦА

Се ставува вон сила Указот за деломично помилување на осудените лица на Президиумот на Народното собрание на НРМ бр. 15 од 13 април 1951 година, во колку се однесува на Симон Јончев Блажевски.

У. бр. 2

Скопје, 23 мај 1953 година

Претседател
на Извршниот совет,
Лазар Колишевски, с.р.

79

На основа точ. 3 став 1 и точ. 5 од Одлуката за определување и роковите за плаќање на аконтацијата на данокот на доход на земјоделските домаќинства за 1953 година („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 26/53 г.), Извршниот совет на Народното собрание на Народна Република Македонија донесува

ОДЛУКА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ И РОКОВИТЕ ЗА ПЛАЌАЊЕ НА АКОНТАЦИЈАТА НА ДАНОКОТ НА ДОХОД НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ ДОМАЌИНСТВА ЗА 1953 ГОДИНА ПО НАРОДНИ ОДБОРИ НА ОКОЛИИ, ГРАД СКОПЈЕ И ГРАДСКИТЕ ОПШТИНИ СО ПОСЕБНИ ПРАВА

1) Аконтацијата за наплата на данокот на доход на земјоделските домаќинства за периодот јануари-септември 1953 година на подрачјата на поедините народни одбори се

определува и плаќа на основа разрезаниот данок на доход за 1952 година во проценти и тоа:

НАРОДЕН ОДБОР	Процент
НО — НА ОКОЛИЈА	

Битолска	65
Гевгелиска	55
Гостиварска	55
Дебарска	60
Кичевска	60
Кочанска	55
Кривопаланечка	40
Кумановска	60
Малешевска	60
Овчеполска	65
Охридска	60
Преспанска	60
Прилепска	60
Скопска	60
Струмичка	60
Тетовска	60
Тиквешка	65
Титоввелешка	65

НО на град Скопје 60

НО на гр. ОПШТИНА

Битола	50
Куманово	50
Охрид	50
Прилеп	15
Струмица	70
Тетово	60
Т. Велес	50
Штип	50

2) Околинскиот народен одбор, поради разлики во структурата на земјоделското производство за поодделните општински народни одбори на својата територија до 7 јули 1953 година може да определи други проценти од процентот определен во точ. 1 од оваа одлука под услов да со тоа не се менува вкупниот процент за аконтацијата на данокот на доход за наплата од земјоделските домаќинства пропишан во точка 1 од оваа одлука.

3) Секое земјоделско домаќинство должно е да ја уплати аконтацијата на данокот на доход во износот кој се добива со примената на процентот определен за околија-

та, градот, градската општина со посебни права и општината на неговиот разрезан данок за 1952 година.

4) Износите на аконтацијата на данокот на доход за првите две тромесечија од 1953 година кои се одредени по досегашните прописи, а кои уште не се уплатени, земјоделските домаќинства се должни да ги уплатат најкасно до 15 јули 1953 година.

Разликата помеѓу аконтацијата за периодот јануари-септември и износот на аконтацијата за првите две тромесечија земјоделските домаќинства се должни да ја уплатат до 1 септември, а аконтацијата за IV тромесечие до 15 ноември 1953 година.

5) Ако земјоделските домаќинства не ја уплатат пропишаната аконтација во роковите определени во претходната точка, наплата мора да се изврши по принудителен пат со наплатување определени трошкови.

6) Народните одбори на околии, град Скопје и градските општини со посебни права должни се на вообичаен начин да ги запознаат даночните обврзници за процентот по кој се должни да ја платат аконтацијата на данокот на доход, за роковите за плаќање и за последиците од ненавремените уплати. За ова даночните обврзници нема да се известуваат поодделно.

7) Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Број 66

27 јуни 1953 година

Скопје

Извршен совет

Секретар,

Претседател,

М. Х. Василев, с.р.

Л. Колишевски, с. р.

Огласен дел

РЕГИСТРАЦИИ НА ДРЖАВНИ СТОПАНСКИ ПРЕТПРИЈАТИЈА

На основа решението на Советот за стопанство на Народниот одбор на Градската општина—Битола бр. 13378 од 7-V-1953 година е запишано во регистарот на државните стопански претпријатија на страна 114, рег. бр. 1 претпријатието под фирма: Градско народно претпријатие увоз-извоз „Биљана“, со седиште во Битола.

Претпријатието е основано со решение на Народниот одбор на Градската општина—Битола, бр. 12357 од 20-IV-1953 година.

Предмет на работата на претпријатието е: извоз на селско стопанските граѓевински и занаетчишки производи. Увоз на јужно овоштие, прехранбени производи, опрема и др. потрошни производи и внатрешен промет.

Претпријатието ќе го потпишува директорот Аце Ристевски, во границите на овластувањето.

Бр. 13378/53 од Советот за стопанство на НО на Градската општина—Битола, (165)

На основа решението на Советот за стопанство на Народниот одбор на Скопска околија бр. 513 од 17-IV-1953 година е запишано во регистарот на државните стопански претпријатија на страна 49, претпријатието под фирма: Земјоделско стопанство „Сарај“, со седиште во село Сарај.

Претпријатието е основано со решение на Владата на ФНРЈ во 1947 г.

Предмет на работата на претпријатието е: производство на сите видови земјоделски култури, одгледување на крупен и ситен добиток, како и живина (птицегојство) сточарски производи, производство на земјоделски и сточарски преработки и продажба на сите овие производи.

Претпријатието ќе го потпишува директорот Никола Нацев, а во негово отсуство Иво Клаш, во границите на овластувањето.

Бр. 513/53 од Советот за стопанство на НО на Скопска околија. (163)

ПРОМЕНИ ВО РЕГИСТАРОТ

На основа решението на Министерството за финансии на НРМ бр. 7321 од 5-XI-1952 година Шумското стопанство „Нице“, со седиште во Битола, се брише од регистарот на државните стопански претпријатија од републиканско значење, бидејќи со решението на Владата бр. 745 од 12-VII 1952 година е пренесено под управа на Народниот одбор на Битолска околија.

Бр. 7321/52 од Министерството за финансии на НРМ (383)

Со решение на Народниот одбор на Градската општина — Ресен бр. 8 од 8-XII-1952 година се менува фирмата на Претпријатието електро-мрежа „Преспанско Езеро“, со седиште во Ресен, и во иднина ќе се води под фирма: Градско услужно и трговско претпријатие „Галичица“.

Од Советот за стопанство на НО на Преспанска околија бр. 204 од 16-I-1953 година. (117)

РЕГИСТАР НА ЗАДРУЖНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

На основа решението на Советот за стопанство на Народниот одбор на Скопска околија бр. 3236 од 27-IV-1953 година е запишано во регистарот на задружните организации на страна 1, рег. бр. 1 претпријатието под фирма Земјоделско претпријатие за производство на ориз „Шамак“, со седиште во село Петровац.

Претпријатието е основано со решение на Околинскиот задружен сојуз — Скопје, под бр. 750 од 25-IV-1953 година.

Предмет на работата на претпријатието е: вршење демонстративни опити и производство на ориз во Скопска околија, применувајќи современи агротехнички мерки.

Претпријатието ќе го потпишува директорот Митре Гарасимовски, а во негово отсуство Трпе Гаврев Џиковски, двајцата во границите на овластувањето.

Бр. 3236/53 од Советот за стопанство на НО на Скопска околија. (175)

Во регистарот на задружните организации на Народ. одбор на Скопска околија под рег. бр. 145 е запишана Опшната земјоделска задруга „Пролетер“, со седиште во село Умово.

Задругата е основана на оснивачкото собрание од 6-III-1953 год.

Предмет на работата на задругата и обврските на задругарите се предвидени со правилата на задругата.

Задругата ќе ја претставуваат, застапуваат и потпишуваат претседателот Азем Каиловски и членот Сали Цаферовски.

Од Советот за стопанство на НО на Скопска околија бр. 3237 од 28-IV-1953 година. (104)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните загубени документи:

РАЗНИ ДОКУМЕНТИ

Дозвола за обавување на занаетчиска дејност мелничар, издадена од НО на Скопска околија на Абдул Муарем Ејуповски, с. Умово — Скопско. (1265)

Воена легитимација бр. 12647, серија „Б“, издадена од ВП 9550 — Скопје на Илија И. Мурпески — Скопје, ВП 4036/1. (1270)

Воена легитимација бр. 13215, серија „Б“, издадена од ВП 4090 — Скопје на Стојан Д. Симоновски, ВП 4036/1 — Скопје. (1271)

Диплома бр. 10/24.XI.1951, издадена од Земјоделско-шумарскиот факултет — Скопје на Божидар Костовски, Шумско стопанство — Прилеп. (1272)

Судска поравнотелна белешка, издадена од Окружниот суд во Скопје за купена кука на Пренко Марков Пренко — Скопје. (1273)

Свидетелство за завршен трети клас гимназија бр. 56, издадено од Осмолетката „Добре Ивановски“ — Прилеп на Томислав Методија Миланоски, ул. „148“ бр. 3 — Прилеп. (1285)

Дозвола за држење и носење на оружје бр. 441, издадена од ОВР на ОНО — Кавадарци на Јован Рушитов Рамаданов, с. Мрежичко — Тиквешко. (1301)

Свидетелство за завршен трети клас, издадено од Школата за ученици во стопанството „Крсте Мисирков“ — Скопје на Душан Крстевски — Скопје. (1334)

Воена возачка исправа рег. бр. 1583, издадена од ВП 7116 — Скопје на Светолик В. Спасојевиќ — Куманово. (1355)

ЛИЧНИ КАРТИ

Лична карта рег. бр. 8953, серија „Г“ 0015162, издадена од ПВР на ОНО — Битола на Крсте Стојчо Христовски, с. Бистрица — Битолско. (1369)

Лична карта рег. бр. 4174, серија „Г“ 0078238, издадена од ПВР во Струмица на Иван Динев Јанев, с. Сушица — Струмичко. (1370)

Лична карта рег. бр. 7320, серија „Г“ 0083340, издадена од ПВР во Струмица на Лазар Јорданов Христов, с. Сушица — Струмичко. (1371)

Лична карта рег. бр. 5125, серија бр. 0057836, издадена од ПВР во Берово на Јагода Благојова Кацарска, Берово — Малешевско. (1372)

Лична карта рег. бр. 3127, серија „Р“ 0647635, издадена од ПВР на ОНО — Кратово на Јордан Ценев Апостолов, с. Тополовик — Кумановско. (1373)

Лична карта рег. бр. 2978, серија бр. 0489556, издадена од ПВР на ОНО Кавадарци на Добре Дамјанов Ристов, ул. „Киро Спанцев“ бр. 2 — Кавадарци. (1338)

Лична карта рег. бр. 4852, издадена од ПВР во Радовиш на Фино Радев Трајчев, село Дедино — Струмичко. (1339)

Лична карта рег. бр. 4727, серија бр. 4727, серија бр. 0384337, издадена од ПВР на ОНО Кочани на Јордан Мишев Бошков, ул. „Г. Апостолски“ бр. 26 — Кочани. (1340)

Лична карта рег. бр. 1305, серија бр. 0645815, издадена од ПВР на ОНО Кочани на Благој Димков Лазов, с. Злетово — Кочанско. (1341)

Лична карта рег. бр. 11242, серија бр. 0670987, издадена од ПВР на ОНО — Тетово на Етем Вејсел Шакири, с. Вешале — Тетовско. (1342)

Лична карта рег. бр. 13652, издадена од ПВР на ОНО — Прилеп на Цветанка Алекса (Здравеска) Стојкоска, с. Бучин — Прилепско. (1343)

Лична карта рег. бр. 2551, серија бр. 0055262, издадена од ПВР на ОНО Берово на Петар Ефтимов Димитровски, с. Ратеве — Малешевско. (1344)

Лична карта рег. бр. 900, серија бр. 0377410, издадена од ПВР на ОНО Кочани на Михајло Ѓорѓиев Герасимов, ул. „Д. Влахов“ бр. 17 — Кочани. (1345)

Лична карта рег. бр. 16146, серија бр. 0506185, издадена од ПВР на ОНО Кавадарци на Петре Игнов Костов, с. Бистренци — Тиквешко. (1346)

Лична карта рег. бр. 590, серија бр. 0093300, издадена од ПВР на ОНО Крива Паланка на Стојче Величков Ѓеорѓиевски, с. Трново Кривопаланачко. (1347)

Лична карта рег. бр. 151, серија бр. 082351, издадена од ПВР на ОНО — Кратово на Стојчо С. Јакимов, с. Дол. Стубел — Кочанско. (1348)

Лична карта рег. бр. 151, серија бр. 082351, издадена од ПВР на ОНО — Гостивар на Димитар Ѓорѓи Кутушев, с. Варош Прилепско. (1349)

Лична карта рег. бр. 2424, серија бр. 0378734, издадена од ПВР на ОНО — Кочани на Саздо Поолов Стоилов, с. Горни Подлог — Кочанско. (1350)

Лична карта рег. бр. 7620, серија бр. 0704130, издадена од ПВР на ОНО — Гостивар на Садик Хасана Селами, с. Врачишта — Гостиварско. (1351)

Лична карта рег. бр. 1278, серија „Р“ 0645787, издадена од ПВР на ОНО — Кратово на Иван Ангов Трајчев — Кратово. (1352)

Лична карта рег. бр. 12644, серија бр. 0117354, издадена од ПВР на ОНО — Дебар на Ефто Божинов Ефтовски, ул. „299“ бр. 10 — Дебар. (1353)

Лична карта рег. бр. 424, серија „Р“ 0780635, издадена од ПВР на ГНО Тетово на Коце Мисајлов Томоски, ул. „Гоце Делчев“ бр. 126 — Тетово. (1359)

Лична карта рег. бр. 16021, серија бр. 0678173, издадена од ПВР на ОНО — Тетово на Абди Рамадан Мустафи, с. Дебрење — Тетовско. (1360)

Лична карта рег. бр. 26533, серија „Р“ 0683477, издадена од ПВР на ГНО — Тетово на Крста Рисго Бурназова, ул. „Л. Колишевски“ бр. 114 — Тетово. (1361)

Лична карта рег. бр. 16722, серија „Р“ 0677723, издадена од ПВР на ОНО — Тетово на Јусуф Амета Шерифи, с. Вешале — Тетовско. (1362)

Лична карта рег. бр. 9107, серија бр. 0650719, издадена од ПВР на ОНО Кратово на Стојман Киро Илиевски, с. Опила — Кривопаланачко. (1363)

Лична карта рег. бр. 3649, издадена од ПВР на ОНО — Крушево на Цветан Горѓиев Деспотовски, с. Пуста Река — Прилепско. (1333)

Лична карта рег. бр. 3762, серија „Г“ 0068472, издадена од ПВР на ОНО — Гевгелија на Димитар Њиколов Трајков, с. Негорци — Гевгелиско. (1365)

Лична карта рег. бр. 2087, серија бр. 0430597, издадена од ПВР на ОНО — Гевгелија на Горѓи Атанасов Лазаров, с. Јосифово — Гевгелиско. (1366)

Лична карта рег. бр. 12706, серија бр. 0082523, издадена од ПВР на ГНО — Битола на Коста По-
столовски, ул. „Генерал Темпо“ бр. 117 — Битола. (1367)

Лична карта рег. бр. 6583, серија бр. 0114065, издадена од ПВР на ОНО — Битола на Митра Та-
левска, с. Лавци — Битолско. (1368)

Лична карта рег. бр. 22545, серија бр. 0067073, издадена од УВР на ГНО — Скопје на Среќко Бо-
рисов Арсовски, Дом глупоними, ул. „286“ бр. 31 — Скопје. (1333)

Лична карта рег. бр. 38174, серија бр. 00739952, издадена од ПВР — Бачка Топола на Драгица Војо
(Мирик) Пашиќ, ул. „557“ бр. 41 — Скопје. (1337)

Лична карта рег. бр. 10565, серија бр. 0586575, издадена од ПВР на ОНО — Скопје на Стојан
Велков Костовски, с. Дивле — Скопско. (1353)

Лична карта рег. бр. 2991, серија бр. 089374, издадена од УВР на ГНО — Скопје на Ристана
Дамјан Анастасова Јаневска, ул. „90“ бр. 36 — Скопје. (1356)

Лична карта рег. бр. 139, серија бр. 082333, издадена од УВР на ГНО — Скопје на Горѓи Томе
Секуловски, ул. „335“ бр. 24 — Скопје. (1357)

Лична карта рег. бр. 17199, серија бр. 0040223, издадена од УВР на ГНО-Скопје на Николета Кру-
нислав Ошавкова, ул. „Народен фронт“ — Скопје. (1375)

Лична карта рег. бр. 22711, серија бр. 0067165, издадена од УВР на ГНО — Скопје на Љубомир
Марков Лазаревски, ул. „Раде Јовчевски-Корча-
гин“ бр. 29 — Скопје. (1376)

Лична карта рег. бр. 26559, серија бр. 0023847, издадена од УВР на ГНО — Скопје на Ленка Дане
(Христова) Стаменина, ул. „457“ бр. 5 — Скопје. (1377)

Лична карта рег. бр. 21843, серија бр. 0065723, издадена од УВР на ГНО — Скопје на Тодор Цвет-
ков Стојановски, ул. „23“ бр. 2 — Скопје. (1378)

Лична карта рег. бр. 8805, серија бр. 0005513, издадена од УВР на ГНО — Скопје на Стојна Ата-
нас Петрова Шапоња, ул. „Едвард Кардељ“ бр. 52 — Скопје. (1379)

Лична карта рег. бр. 15038, серија бр. 0676334, издадена од ПВР — Тетово на Абдулах Азис Ис-
лам, ул. „129“ бр. 74 — Скопје. (1380)

Лична карта рег. бр. 4972, серија бр. 0589537, издадена од ОВР на ОНО — Скопје на Милица
Тоше (Тополовиќ) Мојсова, с. Г. Зелениково — Скопско. (1334)

чиските дуќани и работилници на страна 161, рег.

бр. 161, занаетчискиот дуќан под фирма: Водени-
чар Цветко Давинчев Сиљаноски, со седиште во
село Ново Село.

Предмет на работата на дуќанот е: водени-
чарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Цветко
Давинчев Сиљаноски. (54)

На основа дозволата од Советот за стопанство
на НО на Охридска околија бр. 177 од 7-1-1953 го-
нина е запишан во регистарот на занаетчиските
дуќани и работилници на страна 163, рег. бр. 163,
занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар Нас-
те Паунов Вељаноски, со седиште во село Турје.

Предмет на работата на дуќанот е: водени-
чарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот На-
сте Паунов Вељаноски. (55)

На основа дозволата од Советот за стопанство
на НО на Охридска околија бр. 176 од 7-1-1953
година е запишан во регистарот на занаетчиските
дуќани и работилници на страна 162, рег. бр. 162,
занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар, Сто-
јан Илиев Ристески, со седиште во село Турје.

Предмет на работата на дуќанот е: водени-
чарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Стојан
Илиев Ристески. (56)

На основа дозволата од Советот за стопанство
на НО на Малешевска околија бр. 1407/1953 го-
дина е запишан во регистарот на занаетчиските
дуќани и работилници на страна 52, рег. бр. 220,
занаетчискиот дуќан под фирма: Алвациска-бо-
зациска работилница на Борис Деспотов Николов-
ски, со седиште во село Звезгор.

Предмет на работата на дуќанот е: изработка
на алва и боза.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Борис
Деспотов Николовски. (97)

На основа дозволата од Советот за стопанство
на НО Малешевска околија бр. 4965/1952 година е
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и
работилници на страна 50, рег. бр. 215, занает-
чискиот дуќан под фирма: Кројач Санда Николова
Бојчовска, со седиште во Берово.

Предмет на работата на дуќанот е: шиене на
алишта.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Санда
Николова Бојчовска. (98)

На основа дозволата од Советот за стопанство
на НО на Малешевска околија бр. 5363/1952 година
е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани
и работилници на страна 52, рег. бр. 216, занает-
чискиот дуќан под фирма: Бербер Васил Костов
Мокански, со седиште во Берово.

Предмет на работата на дуќанот е: берберски
услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Васил
Костов Мокански. (99)

РЕГИСТРАЦИИ НА ЗАНАЕТЧИСКИ ДУЌАНИ И РАБОТИЛНИЦИ

На основа дозволата од Советот за стопанство
на НО на Охридска околија бр. 13793 од 16-XII-
1952 година е запишан во регистарот на занает-

На основа дозволата од Советот за стопанство
на Народниот одбор на Малешевска околија бр.
5217/1952 година е запишан во регистарот на за-
наетчиските дуќани и работилници на страна 52,
рег. бр. 218, занаетчискиот дуќан под фирма: Ко-

вачка работилница на СРЗ „Обозна“, со седиште во село Разловци.

Предмет на работата на дуќанот е: ковачки услуги.

Фирмата ќе ја потпишува раководителот Тодор Богоевски. (100)

На основа дозволата од Советот за стопанство на Народниот одбор на Малешевска околија бр. 5219/1952 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 52, рег. бр. 217, занаетчискиот дуќан под фирма: Шивачка работилница на СРЗ „Обозна“, со седиште во село Разловце.

Предмет на работата на дуќанот е: шиене на алишта.

Фирмата ќе ја потпишува раководителот Јован Калациски. (101)

На основа дозволата од НО на Градската општина Битола бр. 20383/52 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 652, рег. бр. 1, занаетчискиот дуќан под фирма: Наланџија Шериф Тефик Бесим, со седиште во Битола, ул. „Моша Пијаде“ бр. 18.

Предмет на работата на дуќанот е: изработка на налани.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Шериф Тефик Бесим. (58)

На основа дозволата од НО на Градската општина Битола бр. 26409/52 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 650, рег. бр. 1, занаетчискиот дуќан под фирма: Илија Христов Фиданов, со седиште во Битола, ул. „Цане Василев“ бр. 23.

Предмет на работата на дуќанот е: казан за печење на ракија.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Илија Христов Фиданов. (62)

На основа дозволата од НО на Градската општина Битола бр. 26022/52 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 654, рег. бр. 1, занаетчискиот дуќан под фирма: Зорка Хрисанто Кополос, со седиште во Битола, ул. „Г. Темпо“ бр. 52.

Предмет на работата на дуќанот е: казан за печење на ракија.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Зорка Хрисанто Кополос. (63)

На основа дозволата од НО на Градската општина — Битола бр. 26359/52 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 653, рег. бр. 1, занаетчискиот дуќан под фирма: Колар, Магден Дамјанов Видановски, со седиште во Битола, ул. „Цане Василевски“ бр. 6.

Предмет на работата на дуќанот е: коларски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Магден Дамјанов Видановски. (64)

На основа дозволата од НО на Градската општина — Битола бр. 28184/52 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 654, рег. бр. 1, занаетчискиот дуќан под фирма: Бербер, Казим Јашар Асан, со седиште во Битола, ул. „Димитар Влахов“ бр. 30.

Предмет на работата на дуќанот е: берберски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Казим Јашар Асан. (65)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Битолска околија бр. 240 од 13-1-1953 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 110, рег. бр. 110, занаетчискиот дуќан под фирма: Валавичарска работилницата на СРЗ „Пелистерско Езеро“, со седиште во село Дихово.

Предмет на работата на дуќанот е: валавичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишуваат Пандо Колевски и Васил Павлов. (87)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Кочанска околија бр. 5744/1952 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници под рег. бр. 222/II, занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач Стојан Тодоров Димитров, со седиште во Кочани, ул. „М. Тито“.

Предмет на работата на дуќанот е: шиене на алишта.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Стојан Тодоров Димитров. (10)

На основа дозволата од Советот за комунални работи на ОНО — Кочани бр. 8104 од 6-X-1951 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници под рег. бр. 45/II, занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач Георги Атанасов Пачемов, со седиште во село Блатец.

Предмет на работата на дуќанот е: шиене на алишта.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Георги Атанасов Пачемов. (57)

На основа дозволата од Поверенството за комунални работи на ОНО — Ресен бр. 237 од 15-I-1952 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 333, рег. бр. 1, занаетчискиот дуќан под фирма: Бербер Живко Костов Царевски, со седиште во село Перово.

Предмет на работата на дуќанот е: берберски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Живко Костов Царевски. (3)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Кумановска околија бр. 16271 од 17-XII-1952 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 54, рег. бр. 54, занаетчискиот дуќан под фирма: Самарџија Трајче Иванов Тасков, со седиште во Кратово.

Предмет на работата на дуќанот е: самарџиски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Трајче Иванов Тасков. (92)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Кумановска околија бр. 16272 од 17-XII-1952 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 55, рег. бр. 55, занаетчискиот дуќан под фирма: Ковач Јордан Илиев Ефремовски, со седиште во Кратово.

Предмет на работата на дуќанот е: ковачки услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јордан Илиев Ефремовски. (93)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Кумановска околија бр. 15564 од 3-ХП-1952 година е запишан во регистарот на занаетчишките дуќани и работилници на страна 57, рег. бр. 57, занаетчишкиот дуќан под фирма: Бравар, Владо Иванов Кузманов, со седиште во Кратово.

Предмет на работата на дуќанот е: браварски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Владо Иванов Кузманов. (94)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Градската општина—Струмица бр. 2187 од 10-П-1953 година е запишан во регистарот на занаетчишките дуќани и работилници на страна 6, рег. бр. 38, занаетчишкиот дуќан под фирма: Кројач Миле Георгиев Витанов, со седиште во Струмица.

Предмет на работата на дуќанот е: шиене на алишта.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Миле Георгиев Витанов. (272)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Прилепска околија бр. 5445 од 31.Ш-1953 година е запишан во регистарот на занаетчишките дуќани и работилници на страна 17, рег. бр. 17, занаетчишкиот дуќан под фирма: Ковач Коне Јанков Богатиновски, со седиште во село Крапа.

Предмет на работата на дуќанот е: ковачки услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Коне Јанков Богатиновски. (262)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Кочанска околија бр. 1897/53 година е запишан во регистарот на занаетчишките дуќани и работилници под рег. бр. 231/П, занаетчишкиот дуќан под фирма: Столар, Јосиф Владимиров Диневски, со седиште во Кочани.

Предмет на работата на дуќанот е: столарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јосиф Владимиров Диневски. (263)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Градската општина Титов Велес бр. 13403 од 25-ХП-1952 година е запишан во регистарот на занаетчишките дуќани и работилници на страна 345, рег. бр. 339, занаетчишкиот дуќан под фирма: Јоргантија Веби Абдула, со седиште во Титов Велес, ул. „Ордан Цинот“ бр. 26.

Предмет на работата на дуќанот е: правење на јоргани и душеци.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Веби Абдула. (264)

На основа дозволата од НО на Кумановска околија бр. 1362 од 24-П-1953 година е запишан во регистарот на занаетчишките дуќани и работилници на страна 60, рег. бр. 60, занаетчишкиот дуќан под фирма: Ковач Мефаил Бајрамов Османовски, со седиште во село Ваксинце.

Предмет на работата на дуќанот е: ковачки услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Мефаил Бајрамов Османовски. (165)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Кичевска околија бр. 7348 од 29-ХП-1952 година е запишан во регистарот на занаетчишките дуќани и работилници на страна 131, рег. бр. 1, занаетчишкиот дуќан под фирма: Опинчар Јусуф Белулов Кадија, со седиште во Кичево, ул. „Јанко Михајловски“ бр. 46.

Предмет на работата на дуќанот е: опинчарски изработки.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јусуф Белулов Кадија. (124)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Кочанска околија бр. 211/1953 година е запишан во регистарот на занаетчишките дуќани и работилници под рег. бр. 224/П, занаетчишкиот дуќан под фирма: Кројач Апостол Стоилов Ангелов, со седиште во Кочани.

Предмет на работата на дуќанот е: шиене на алишта.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Апостол Стоилов Ангелов. (166)

На основа дозволата од Поверенството за занаетчиство на ГНО—Скопје бр. 497 од 3-V-1951 година е запишан во регистарот на занаетчишките дуќани и работилници на страна 656, рег. бр. 656, занаетчишкиот дуќан под фирма: Велосипедска работилница на Георги Андонов Пешовски, со седиште во Скопје, ул. „Генерал Темпо“ бр. 54.

Предмет на работата на дуќанот е: велосипедски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Георги Андонов Пешовски. (131)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Градската општина—Струмица бр. 3372 од 13-П-1952 година е запишан во регистарот на занаетчишките дуќани и работилници на страна 3, рег. бр. 18, занаетчишкиот дуќан под фирма: Бербер Асен Алексов Пијалниенов, со седиште во Струмица.

Предмет на работата на дуќанот е: берберски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Асен Алексов Пијалниенов. (265)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Градската општина—Струмица бр. 3069 од 13-П-1953 година е запишан во регистарот на занаетчишките дуќани и работилници на страна 6, рег. бр. 44, занаетчишкиот дуќан под фирма: Ножар Георги Илиев Кончелиев, со седиште во Струмица.

Предмет на работата на дуќанот е: ножарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Георги Илиев Кончелиев. (266)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Гостиварска околија бр. 10977/52 година е запишан во регистарот на занаетчишките дуќани и работилници на страна 43, рег. бр. 271, занаетчишкиот дуќан под фирма: Слаткар Муарем Халила Изет, со седиште во с. Пирок.

Предмет на работата на дуќанот е: изработка на слатки.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Муареми Халита Изет. (32)

На основа дозволата од НО на Градската општина—Битола бр. 1844 од 24-I-1953 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 656, рег. бр. 1, занаетчискиот дуќан под фирма: Кондурација Алексо Костов Илчевски, со седиште во Битола, ул. „Скопје“ бр. 12.

Предмет на работата на дуќанот е: кондурациски услуги и изработка.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Алексо Костов Илчевски. (95)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Градската општина—Куманово бр. 8951 1953 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 39, рег. бр. 39, занаетчискиот дуќан под фирма: Фурнација Трајко Серафимов Михајловски, со седиште во Куманово, ул. „Л. Колишевски“ бр. 89.

Предмет на работата на дуќанот е: фурнициски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Трајко Серафимов Михајловски. (155)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Битолска околија бр. 4355/53 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 137, рег. бр. 137, занаетчискиот дуќан под фирма: Зидар Петар Крстев Корлевски, со седиште во с. Смилево.

Предмет на работата на дуќанот е: зидарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Петар Крстев Корлевски. (231)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Битолска околија бр. 4302/53 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 136, рег. бр. 136, занаетчискиот дуќан под фирма: Зидар Васил Михов Дојчиновски, со седиште во с. Смилево.

Предмет на работата на дуќанот е: зидарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Васил Михов Дојчиновски. (232)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Битолска околија бр. 4267/53 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 135, рег. бр. 135, занаетчискиот дуќан под фирма: Зидар Илија Јолев Трамевски, со седиште во с. Смилево.

Предмет на работата на дуќанот е: зидарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Илија Јолев Трамевски. (233)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Битолска околија бр. 4170/53 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 129, рег. бр. 129, занаетчискиот дуќан под фирма: Зидар Васил Дамев Корлевски, со седиште во село Смилево.

Предмет на работата на дуќанот е: зидарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Васил Дамев Корлевски. (239)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Битолска околија бр. 4167/53 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 128, рег. бр. 128, занаетчискиот дуќан под фирма: Зидар Фидан Василев Тошевски, со седиште во с. Смилево.

Предмет на работата на дуќанот е: зидарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Фидан Василев Тошевски. (240)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Битолска околија бр. 4070/53 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 127, рег. бр. 127, занаетчискиот дуќан под фирма: Зидар Кирко Дамев Корлевски, со седиште во с. Смилево.

Предмет на работата на дуќанот е: зидарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Кирко Дамев Корлевски. (241)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Битолска околија бр. 4074/53 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 126, рег. бр. 126, занаетчискиот дуќан под фирма: Зидар Кочо Велев Јаневски, со седиште во с. Смилево.

Предмет на работата на дуќанот е: зидарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Кочо Велев Јаневски. (242)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Битолска околија бр. 3739/53 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 125, рег. бр. 125, занаетчискиот дуќан под фирма: Зидар Никола Велев Корлевски, со седиште во с. Смилево.

Предмет на работата на дуќанот е: зидарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Никола Велев Корлевски. (243)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Битолска околија бр. 2569/53 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 124, рег. бр. 124, занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач Илија Митов Ивановски, со седиште во с. Велче.

Предмет на работата на дуќанот е: шиене на машко облекло.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Илија Митов Ивановски. (244)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Битолска околија бр. 5232/53 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 134, рег. бр. 134, занаетчискиот дуќан под фирма: Зидар Доне Јолев Влкановски, со седиште во с. Смилево.

Предмет на работата на дуќанот е: зидарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Доне Јолев Влкановски. (234)

ПОДМИРУВАЊЕ НА ПРЕТПЛАТАТА ЗА 1953 ГОДИНА

Се молат претплатниците на „Службен весник на НРМ“ коишто до денес не ја подмириле должната претплата за 1953 година, веднаш да ја уплатат на нашата тек. сметка 801-Т-166 при Народната банка — Скопје.

Претплата за 1953 година изнесува 600 динари

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Битолска околија бр. 4238/53 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 133, рег. бр. 133, занаетчискиот дуќан под фирма: Зидар Ристо Јолев Корлевски, со седиште во с. Смилево.

Предмет на работата на дуќанот е: зидарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ристо Јолев Корлевски. (235)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Битолска околија бр. 4236/53 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 132, рег. бр. 132, занаетчискиот дуќан под фирма: Зидар Киро Василев Пејчиновски, со седиште во с. Смилево.

Предмет на работата на дуќанот е: зидарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Киро Василев Пејчиновски. (236)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Битолска околија бр. 4232/53 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 131, рег. бр. 131, занаетчискиот дуќан под фирма: Зидар Ристо Велев Јанински, со седиште во с. Смилево.

Предмет на работата на дуќанот е: зидарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ристо Велев Јанински. (237)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Битолска околија бр. 4234/53 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 130, рег. бр. 130, занаетчискиот дуќан под фирма: Зидар Веле Томев Милошевски, со седиште во с. Смилево.

Предмет на работата на дуќанот е: зидарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Веле Томев Милошевски. (238)

На основа дозволата од Поверенството за финансии на ГНО—Куманово бр. 2920/51 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 362, рег. бр. 362, занаетчискиот дуќан под фирма: Столар Васко Стојанов Јакимовски, со седиште во Куманово, ул. „Христијан Карпуш“ бр. 77.

Предмет на работата на дуќанот е: столарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Васко Стојанов Јакимовски. (42)

На основа дозволата од Поверенството за финансии на ГНО—Куманово бр. 2885/51 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 349, рег. бр. 349, занаетчискиот дуќан под фирма: Фурнација Стојко Стоилков Ангеловски, со седиште во Куманово, ул. „Иван Гошњак“.

Предмет на работата на дуќанот е: фурнациски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Стојко Стоилков Ангеловски. (43)

На основа дозволата од Поверенството за финансии на ГНО—Куманово бр. 6036/51 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 473, рег. бр. 473, занаетчискиот дуќан под фирма: Шивач Ванчо Петрушев Дончевски, со седиште во Куманово, ул. „Д. Божиновски“ бр. 5.

Предмет на работата на дуќанот е: шиене на алишта.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ванчо Петрушев Дончевски. (44)

На основа дозволата од Поверенството за финансии на ГНО—Куманово бр. 7386/51 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 531, рег. бр. 531, занаетчискиот дуќан под фирма: Фурнација Божин Лазаров Бојковски, со седиште во Куманово, ул. „М. Пијаде“ бр. 20.

Предмет на работата на дуќанот е: фурнациски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Божин Лазаров Бојковски. (45)

На основа дозволата од Поверенството за финансии на ГНО—Куманово бр. 3033/51 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 390, рег. бр. 390, занаетчискиот дуќан под фирма: Бербер Авзи Акиев Мустафовски, со седиште во Куманово, ул. „Техеранска“ бр. 1.

Предмет на работата на дуќанот е: берберски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Авзи Акиев Мустафовски. (46)

СОДРЖИНА

	Стр.
78. Указ за ставување вон сила Указот за деломично помилување на осудените лица	153
79. Одлука за определување и роковите за плаќање на аконтацијата на данокот на доход на земјоделските домаќинства за 1953 година по народни одбори на околии, град Скопје и градските општини со посебни права	153